

# Гарнитура грип кримп клешти со променливи челюсти во пластична кутија

428/4AGPB



## Usage



## Profiles



[\\_\(/mk/support/waranty\).](https://uniortools.com.mk/support/warranty)

## Product features

- материјал: специјален плус јаглероден челик
- завршна површина: фосфатна по стандард ISO 9717
- двокомпонентни робусни изолирани рачки
- Димензија на касетата: 307x260x55

Предности:

- автоматски механизам за стегање кој овозможува сигурна работа
- систем за брза промена за 4 различни вида челюсти

### Употреба:


- за изолирани конектори AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0mm<sup>2</sup>)
- за неизолирани конектори AWG14-6 (0.2-16mm<sup>2</sup>)
- за облоги на завршеток на кабел AWG22-6 (0.5-16mm<sup>2</sup>)
- за BNC/TNC коаксијани конектори RG-58, RG-59/62. Шестоаголните конектори 0.255 (6.48mm<sup>2</sup>), 0.213 (5.41mm<sup>2</sup>), 0.068 (1.73mm<sup>2</sup>)



621557



1315



### Retail packaging

	MB	MC	MA	
621557	257	60	305	1315

### Transport packaging

		TB	TC	TA	
621557	1				

### Spare parts



Резервна челуст за изолирани приклучоци за 428/4AG



Резервна челуст за коаксијални и хекс конектори за 428/4AG



Резервна челуст за неизолирани приклучоци за 428/4AG



Резервна челуст за кабли и папучи за 428/4AG